

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

---

Број 2

ФЕВРУАРИ

2011 година

---



# ОПШТИНА ИЛИНДЕН

---

Илинден, 21 Февруари 2011 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на Завршната сметка на Буџетот на општина Илинден**  
**за 2010 година**

Се објавува Завршната сметка на Буџетот на општина Илинден за 2010 година, бр.07-261/3 од 16.02.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе на 31-та (триесет и првата) редовна седница одржана на ден 16.02.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

**Арх.бр. 08-338/ 1**  
**Од 21.02.2011 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
**Градоначалник**  
**Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М."бр.5/2002) и член 20 од Статутот на Општина Илинден ("Службен гласник на Општина Илинден бр.15/2010), Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 16.02.2011 година, донесе:

**ЗАВРШНА СМЕТКА  
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
ЗА 2010 ГОДИНА**

**Член 1**

Завршната сметка на Буџетот на општина за 2010 година се состои од:

	Планирани	Реализирани
- Вкупно приходи	242.023.000,00 денари	231.401.329,00 денари
Даночни приходи	84.557.000,00 денари	83.415.263,00 денари
Неданочни приходи	4.840.000,00 денари	5.000.281,00 денари
Капитални приходи	52.100.000,00 денари	53.953.186,00 денари
Трансфери	22.790.000,00 денари	19.415.389,00 денари
Блок дотации	64.891.000,00 денари	64.890.988,00 денари
Приходи од самофинансирачки активности	5.050.000,00 денари	3.126.425,00 денари
Донации	7.795.000,00 денари	1.599.797,00 денари
- Вкупно расходи	262.023.000,00 денари	199.837.099,00 денари
Утврдени намени	261.023.000,00 денари	199.837.099,00 денари
Резерви	1.000.000,00 денари	0,00 денари
- Дефицит		
Домашни приливи	20.00.000,00 денари	0,00 денари
-Салдо на 31-12-2010		31.564.230,00 денари

Основен буџет 2010		Дотации 2010		Самостоятелни активности 2010		Донации 2010		Кредити 2010		Вкупно 2010	
План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	27.680.216		3.218.543		398.158		267.312		0		31.564.230
164.287.000	161.784.119	64.891.000	64.890.988	5.050.000	3.126.425	7.795.000	1.599.797	20.000.000	0	262.023.000	231.401.329
84.557.000	83.415.263	0	0	0	0	0	0	0	0	84.557.000	83.415.263
1.792.000	1.795.026									1.792.000	1.795.026
17.110.000	17.044.774									17.110.000	17.044.774
65.430.000	64.376.005									65.430.000	64.376.005
225.000	199.458									225.000	199.458
4.840.000	5.000.281	0	0	5.050.000	2.764.120	0	0	0	0	9.890.000	7.764.401
1.400.000	1.377.744									1.400.000	1.377.744
350.000	312.265			4.801.000	2.760.100					5.151.000	3.072.365
2.640.000	2.770.567				1.680					2.640.000	2.772.247
450.000	539.705			249.000	2.340					699.000	542.045
52.100.000	53.953.186	0	0	0	0	0	0	0	0	52.100.000	53.953.186
52.100.000	53.953.186									52.100.000	53.953.186
22.790.000	19.415.389	64.891.000	64.890.988	0	362.305	7.795.000	1.599.797	0	0	95.476.000	86.268.479
22.790.000	19.415.389	64.891.000	64.890.988	0	362.305	0	555.140			87.681.000	85.223.822
						7.795.000	1.044.657			7.795.000	1.044.657
0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0
								20.000.000		20.000.000	0

Основен буџет 2010			Донации 2010			Спонзорна/наградни активности 2010			Донации 2010			Кредити 2010			Вкупно 2010		
План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
104.287.000	134.103.903	0.4891.000	61.072.445	5.050.000	2.728.207	7.795.000	1.332.485	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	199.837.099	202.023.000	199.837.099
22.963.000	20.296.313	49.849.000	48.705.192	335.000	326.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.428.143	73.147.000	69.428.143
14.727.000	13.335.963	36.230.000	35.493.559	243.500	237.833										49.067.355	51.200.500	49.067.355
5.532.000	4.878.616	13.619.000	13.211.633	91.500	88.805										18.179.054	19.242.500	18.179.054
2.704.000	2.181.734	0	0	0	0										2.181.734	2.704.000	2.181.734
1.000.000	0	0	0	0	0										0	1.000.000	0
1.000.000	804.619														804.619	1.000.000	804.619
55.876.000	45.952.727	15.042.000	12.967.253	4.599.000	2.376.421	3.550.000	261.000	0	0	0	0	0	0	0	57.839.843	75.326.000	57.839.843
510.000	173.435	94.000	48.880												222.315	604.000	222.315
24.600.000	23.533.901	6.474.000	6.184.238	98.000	201.551										29.919.690	31.232.000	29.919.690
1.630.000	1.174.550	1.675.000	1.020.311	3.766.000	1.601.194										3.796.055	7.071.000	3.796.055
11.139.000	7.712.328	3.007.000	2.250.905			3.000.000	0								9.963.293	17.306.000	9.963.293
8.196.000	5.060.372	3.516.000	3.290.870	610.000	503.161	550.000	261.000								9.115.403	12.872.000	9.115.403
6.000.000	4.580.583	216.000	171.989	125.000	70.515										4.823.087	6.341.000	4.823.087
3.741.000	3.717.558																
11.460.000	7.552.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.552.615	11.460.000	7.552.615
1.256.000	1.000.153														1.000.153	1.256.000	1.000.153
10.204.000	6.552.462														6.552.462	10.204.000	6.552.462
72.988.000	60.202.248	0	0	116.000	25.208	4.245.000	1.071.485	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	61.298.941	97.349.000	61.298.941
2.170.000	1.268.680			84.000	25.208			20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	1.293.888	2.234.000	1.293.888
1.700.000	1.697.292														1.697.292	1.700.000	1.697.292
66.555.000	54.983.858					4.245.000	1.071.485								56.055.343	70.800.000	56.055.343
403.000	231.893			32.000											231.893	403.000	231.893
800.000	727.910														727.910	800.000	727.910
1.300.000	1.292.615														1.292.615	1.300.000	1.292.615

## **Член 2**

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 27.680.216,00 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на основниот буџет на Општина Илинден за 2011 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на наменски дотации во износ од 3.218.543,00 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на наменски дотации на Општина Илинден за 2011 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 398.158,00 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на самофинансирачки активности на Општина Илинден за 2011 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од 267.312,00 денари се пренесува како вишок на приходи од претходната година на буџетот на донации на Општина Илинден за 2011 година.

## **Член 3**

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2010 година и во Посебниот дел по програми и основни намени по економска класификација и тоа:

## **Член 4**

Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2010 година се прикажуваат расходите по програми, подпрограми, по сметки и ставки.

## **Член 5**

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Општина Илинден за 2010 година се објавува во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр. 07-261/3  
Од 16.02.2011г.**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Претседател  
м-р Марјан Милошовски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**за објавување на Изјава дека Општина Илинден ги исполнува/ ќе ги исполни следните услови**

Се објавува Изјавата дека Општина Илинден ги исполнува/ ќе ги исполни следните услови, бр.07-261/4 од 16.02.2011 година што Советот на општина Илинден ја даде на 31-та (триесет и првата) редовна седница одржана на ден 16.02.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

**Арх.бр. 08-338/ 2  
Од 21.02.2011 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 44 од Статутот на општина Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.15/10) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.12/09) а во врска Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европска инвестициона банка по Договор за заем по Проектот “Водоснабдување и одведување отпадни води“ (Сл. весник на Р.М бр.83/10), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 16.02.2011 година, дава:

### **ИЗЈАВА**

**дека Општина Илинден ги исполнува/ ќе ги исполни следните услови**

Општина Илинден има формирано Јавно комунално претпријатие “Илинден“, н.Илинден.

Јавно комунално претпријатие “Илинден“, н.Илинден ги покрива услугите кои се однесуваат на водоснабдување и одведување на отпадни води, и не е оптоварено со долгови кои би го довеле во прашање неговото функционирање.

Јавно комунално претпријатие “Илинден“, н.Илинден со утврдената тарифа овозможува покривање на трошоците за тековно и идно функционирање и одржување на Проектот.

Проектите со кои ќе аплицира општината ќе бидат одобрени со одлука од Советот на општината, за секој проект посебно.

Сите досега финансирани проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води во Општината Илинден од донации од државата или меѓународни институции се реализирани и се во функција.

Доколку општината не ги исполни условите од дадената изјава се обврзува да ги врати средствата во целост.

**архивски број и дата**

**07-261/4 од 16.02.2011г.**

**Совет на општина Илинден  
Претседател  
м-р Марјан Милошевски с.р**



Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на Одлука за донесување Процена на загрозеност**  
**на општина Илинден од природни непогоди и други несреќи**

Се објавува Одлуката за донесување Процена на загрозеност на општина Илинден од природни непогоди и други несреќи, бр.07-261/5 од 16.02.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе на 31-та (триесет и првата) редовна седница одржана на ден 16.02.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-338/ 3  
Од 21.02.2011 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
Градоначалник  
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.12/09), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) а во врска член 11 став 3 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, бр.49/04, бр.86/08, бр.124/10), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 16.02.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за донесување Процена на загрозеност на општина Илинден**  
**од природни непогоди и други несреќи**

**Член 1**

Со оваа Одлука се донесува Процена на загрозеност на општина Илинден од природни непогоди и други несреќи.

**Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е Процената на загрозеност на општина Илинден од природни непогоди и други несреќи.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавувањето во Службен гласник на општина Илинден.

**Архивски број: 07-261/5**  
**Датум на донесување: 16.02.2011г.**

**Совет на општина Илинден**  
**Претседател**  
**м-р Марјан Милошевски с.р**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на Одлука за давање согласност**

Се објавува Одлуката за давање согласност, бр.07-261/6 од 16.02.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе на 31-та (триесет и првата) редовна седница одржана на ден 16.02.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

Арх.бр. 08-338/ 4  
Од 21.02.2011 год.

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
**Градоначалник**  
**Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.12/09), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02) а во врска член 23 став 3 од Законот за угостителска дејност (Сл.весник на Р.М. бр.62/2004, бр.89/2008 и бр.115/2010), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 16.02.2011 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за давање согласност**

**Член 1**

Се дава согласност за продолжување на работното време за 1 (еден) час од законски утврденото работно време на пицеријата „Ла Вита“ во сопственост на Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје ПОДРУЖНИЦА-МАКИИНВЕСТ-ТРИНАЕСЕТ-ИЛИНДЕН Скопје со седиште на ул.534 бр.79 Марино, Илинден.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавувањето во Службен гласник на општина Илинден.

**Архивски број:07-261/6**  
**Датум на донесување: 16.02.2011г.**

**Совет на општина Илинден**  
**Претседател**  
**м-р Марјан Милошевски с.р**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на општина Илинден, донесе :

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на Одлука за давање на финансиска помош**

Се објавува Одлуката за давање на финансиска помош, бр.07-261/7 од 16.02.2011 година што Советот на општина Илинден ја донесе на 31-та (триесет и првата) редовна седница одржана на ден 16.02.2011 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на општина Илинден.

**Арх.бр. 08-338/ 5**  
**Од 21.02.2011 год.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН**  
**Градоначалник**  
**Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 20 став 1 точка 43 од Статутот на општина Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.15/10), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл. гласник на општина Илинден бр.12/09), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр.05/02), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 16.02.2011 година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**за давање на финансиска помош**

**Член 1**

Со оваа Одлука се одобруваат средства од Буџетот на општина Илинден заради давање на финансиска помош на лицето Чедо Божиновски со адреса на живеење ул.532 бр.84 с.Марино.

**Член 2**

Финансиската помош на лицето Чедо Божиновски се дава поради опожарување на неговата семејна куќа во с.Марино, со цел општина Илинден да помогне во санација на истото.

**Член 3**

Финансиската помош е во износ од 60.000,00 денари кои ќе се обезбедат од тековните резерви (разновидни расходи) во Буџетот на општина Илинден и истите ќе се наменат за санација на опожарената куќа.

**Член 4**

Се задолжува Градоначалникот на општина Илинден да ја спроведе оваа Одлука.

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавувањето во Службен гласник на општина Илинден.

Архивски број: 07-261/7  
Датум на донесување: 16.02.2011г.

**Совет на општина Илинден**  
**Претседател**  
**м-р Марјан Милошевски с.р**

**СОДРЖИНА**

1. Решение за објавување објавува Завршната сметка на Буџетот на општина Илинден за 2010 година бр.07-261/3 од 16.02.2011 година..... стр.2
2. Завршна сметка на Буџетот на општина Илинден за 2010 година, бр.07-261/3 од 16.02.2011 година.....стр.3-стр 6
3. Решение за објавување на Изјава дека Општина Илинден ги исполнува/ ќе ги исполни следните услови бр.07-261/4 од 16.02.2011 година.....стр.7
4. Изјава дека Општина Илинден ги исполнува/ ќе ги исполни следните услови, бр.07-261/4 од 16.02.2011 година.....стр.8
5. Решение за објавување на Одлуката за донесување Процена на загрозеност на општина Илинден од природни непогоди и други несреќи, бр.07-261/5 од 16.02.2011 година.....стр.9
6. Одлука за донесување Процена на загрозеност на општина Илинден од природни непогоди и други несреќи, бр.07-261/5 од 16.02.2011 година.....стр.10
7. Решение за објавување на Одлуката за давање согласност бр.07-261/6 од 16.02.2011 година .....стр.11
8. Одлука за давање согласност, бр.07-261/6 од 16.02.2011 година .....стр.12
9. Решение за објавување на Одлуката за давање на финансиска помош бр.07-261/7 од 16.02.2011 година .....стр.13
10. Одлука за давање на финансиска помош, бр.07-261/7 од 16.02.2011 година.....стр.14